



A1 Македонија ДООЕЛ Скопје

АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

- 1. Промоција- Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo 2**
- 2. Промоција – Конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Vox Plus тарифните модели достапни за правни лица 3**
- 3. Промоција- Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели достапни за правни лица 3**
- 4. Промоција- 50% попуст на месечна претплата за A1 Combo Vox 2+ за правни лица4**

1. Промоција – Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000 или 7.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на A1 Македонија

1.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува од 27.11.2020 година.

1.2. Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искombинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:

A1 Combo тарифа	Субвенција
A1 Net M	6.000
A1 Net L	7.000
A1 Net M + TV S	6.000
A1 Net M + TV M	6.000
A1 Net M + TV L	6.000
A1 Net L + TV S	7.000
A1 Net L + TV M	7.000
A1 Net L + TV L	7.000

Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет **не следува** оваа промоција.

Промена на тарифен модел

Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел.

Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

2. Промоција – Конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Vox и A1 Office Vox Plus тарифните модели достапни за правни лица

Промоцијата овозможува добивање конвергентен Combo попуст во висина од 50 денари за тарифните модели A1 Office Vox 2 и A1 Office Vox 3 и конвергентен Combo попуст во висина 236 денари за тарифните модели A1 Office Vox 2 Plus и A1 Office Vox 3 Plus, и притоа тие да се вклучени во Combo пакет со мобилни линии.

2.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 01.12.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

2.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија), а притоа комбинирани во Combo пакет со мобилни линии. Тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот, можат да се вклучат во Combo пакет со мобилни услуги и притоа да добијат конвергентен Combo попуст.

A1 Office Vox Plus тарифи	Конвергентен A1 Combo попуст (ден.)
A1 Office Vox 2 Plus	50
A1 Office Vox 3 Plus	50
A1 Office Vox 2 Plus	236
A1 Office Vox 3 Plus	236

Промена на тарифен модел

Промоцијата за конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Vox и A1 Office Vox Plus тарифните модели не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен модел ќе се избрише актуелниот конвергентен Combo попуст и ќе се додели соодветниот на новиот тарифен модел.

Промоцијата може да се комбинира со останати актуелни промоции.

3. Промоција- Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели достапни за правни лица

Промоцијата – Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели овозможува добивање на попуст на претплатата за следните тарифни модели:

200 мкд попуст за A1 Office Vox 2;

300 мкд попуст за A1 Office Vox 3.

3.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 30.04.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

3.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна

локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на преостанатите тарифните модели од актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

4. Промоција- 50% попуст на месечна претплата за A1 Combo Vox 2+ за правни лица

4.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е со важност од 06.10.2018 година и е со ограничено времетраење.

4.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои имаат најмалку една активна услуга за интернет на фиксна локација и претплатнички договор на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+.

4.3. Содржина на промоцијата

Со оваа промоција претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето на договорот на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+, добиваат за 50% попуст на месечната претплата.

Тарифен модел	A1 Combo Vox 2+
Месечна претплата (во ден.)	299 599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци. Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.